



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП
ВОЕНА АКАДЕМИЈА
„Генерал Михаило Апостолски“ Скопје
- придружна членка -



Б И Л Т Е Н

НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА

60

17 април 2013 година
Скопје

СОДРЖИНА

1. ПРЕГЛЕД на теми на магистерски и стручно специјалистички трудови одобрени од наставно-научниот совет на Воената академија

1121

ПРЕГЛЕД

На наслови на теми за изработка на магистерски и стручно специјалистички трудови одобрени од наставно-научниот совет на Воената академија

Ред. бр.	Наслов на тема	Ментор	Студент
1.	„Менаџмент со Информациско-Комуникациски Систем (ИКС) во АРМ во случај на асиметрични закани“ „Managing Information and Communication System in ARM in case of assimetric threats“	д-р Радица Гарева, вонреден професор	потполковник Драган Грујоски
2.	„Сајбер закани во доменот на критичната информатичка инфраструктура во Република Македонија“ „Cyber threats in the area of critical information infrastructure in Republic of Macedonia“	д-р Радица Гарева, вонреден професор	мајор Зоран Стојановски
3.	„Моделирање на процесот на водење на евиденција на извршени гаѓања и потрошувачка на муниција и негова примена во обуката на АРМ“ „Modeling the process of recording carried out firing and consumption of ammunition and its application in the ARM training“	д-р Елениор Николов, доц., полковник	мајор Ивица Цветковски
4.	„Оклопен баталјон во изведување на офанзивни операции на Криворечко-полошкиот самостоен тактички правец“ „Armoured battalion in carrying out offensive operations in Krivorechko- Pollog independent tactical direction“	д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник	мајор Тони Златевски
5.	„Анализа на варијантите на дејство (Воени игри) во процесот на донесување на воена одлука“ „Analysis in the variants of action (War games) in the military decision making process“	д-р Методи Хаџи Јанев, доц., потполковник	мајор Харалампие Трајков
6.	„Оперативниот дизајн на операциите на НАТО во Либија“ „Operational desing of NATO operations in Lybia“.	д-р Методи Хаџи Јанев, доц., потполковник	потполковник Ненад Велковиќ
7.	„Карактеристики, квалитети и техники на лидерите и лидерството во одбраната“ „Characteristics, qualities and techniques of leaders and leadership in the defence area“	д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник	потполковник Хајро Али

8.	„Имплементација на концептот-војник на иднината во АРМ“ „Implementing the concept- ARM soldier of the future“	д-р Методи Хаџи Јанев, доц., потполковник	мајор Драганчо Војнески
9.	„Процесот на институционализација на военото образование во Република Македонија“ „The process of institutionalization of military education in Republic of Macedonia“	д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник	полковник Кемо Ѓозо
10.	„ Концептот на обединетите нации „Одговорност за заштита“ „UN Concept - Responsibility to Protect“	д-р Методи Хаџи Јанев, доц., потполковник	капетан Драган Кузмановски
11.	„Новиот стратески концепт на НАТО и справувањето со заканите во сајбер просторот- основна рамка за сајбер одбрана на Република Македонија“. „New NATO Strategic Concept and dealing with cyber threats – fundamental framework for the cyber defence of Republic of Macedonia“.	д-р Радица Гарева, вонреден професор	капетан Љупчо Велков
12.	„Влијанието на техниката врз ефикасноста на инженериската поддршка при изведување на здружени воени операции“ „The impact of the technique over efficiency of the engineering support when conducting joint military operations“	д-р Драге Петрески, вон. проф., полковник	мајор Дејан Чиплаковски
13.	„Разузнавачка поддршка на АРМ во спроведување на дефанзивни борбени дејства“ “Intelligence support to ARM when conducting defense combat actions”	д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник	мајор Петар Ташевски
14.	„Против бунтовнички операции во современите услови на војување“ „Counter insurgent operations in modern warfare conditions“	д-р Мухамед Рацај, доц., бригаден генерал	мајор Целал Шериф
15.	„Концепт за кооперативна безбедност: можност Република Македонија да ја зголеми својата безбедност без да биде членка на НАТО“ „Concept of Cooperative Security: Opportunity for Macedonia to increase its security without becoming a NATO member“	д-р Методи Хаџи Јанев, доц., потполковник	мајор Гоце Филипоски
16.	„Логистички информатички систем како дел од системот за поддршка на одлучувањето во Министерството за одбрана и АРМ“ „Logistics Information System as part of the system to support decision making process in the MoD and ARM“	д-р Радица Гарева, вонреден професор	мајор Билјана Блажевска

17.	<p>„Сеопфатно интегриран кризен менаџмент – можност за ублажување на можните катастрофални последици од климатските промени и намалување на ризикот од катастрофи“</p> <p>„Comprehensive integrated crisis management – an opportunity to mitigate the catastrophic consequences from climate changes and catastrophe risk reduction“</p>	д-р Александар Главинов, доцент, потполковник	Марија Милкова
18.	<p>„Анализа, проценка на ранливост и загрозеност и управување со ризици од катастрофални пополави“</p> <p>„Analysis, vulnerability. Assessment, threats and managing risks from catastrophic floods“</p>	д-р Елениор Николов, доц., полковник	мајор Зоран Салтамарски
19.	<p>„Нарушување на личната безбедност преку апликативно користење на социјалните мрежи фокусирана на FACEBOOK корисниците во АРМ“</p> <p>„Breach of personal security through applicative use of social networks with focus on FACEBOOK users in ARM“</p>	д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник	Бојан Николовски
20.	<p>„Очекувани ефекти од воведувањето на европски број за итни повици“</p> <p>„Expected effects of introducing European number for emergency calls“</p>	д-р Драге Петрески, вон. проф., полковник	Душко Петровски
21.	<p>„Имплементација на Концептот на паметна одбрана во системот за противвоздушна одбрана на Република Македонија“</p> <p>„Implementing the smart defence concept in the air defence system of Republic of Macedonia“</p>	д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник	потполковник Зоран Цикарски
22.	<p>„Правна, институционална-орагнизациона рамка и надлежности во управувањето со ризикот од шумски пожари во Република Македонија“</p> <p>„Legal, institutional and organizational framework and jurisdiction in managing forests fires in Republic of Macedonia“.</p>	д-р Орце Поповски, вон. проф., полковник	Тони Јакимовски
23.	<p>„Регионална соработка во доменот на одбраната помеѓу земјите од ЈЕИ за Евроатланските интеграции“</p> <p>„Regional cooperation in the defence area among the Southeast European Countries and Euro-Atlantic integrations“</p>	д-р Андреј Илиев, доц., мајор	Ацо Велковски
24.	<p>„Учество на Република Македонија во Авганистан по завршувањето на мисијата ИСАФ во 2014 година</p> <p>„Republic of Macedonia participation in Afghanistan after ISAF mission ends in 2014“.</p>	д-р Методи Хаџи Јанев, доц., потполковник	потполковник Венцислав Чучурски

25.	„Политички и безбедносни услови во кои се формираше АРМ“ „Political and security conditions under which ARM was established“	д-р Трајан Гоцевски, ред. проф,	мајор Горан Ратков
26.	„Модел на поставеност и функционирање на резервниот состав како поддршка на безбедносниот систем на Република Македонија“ „Organizational and operational model of the reserve forces as a support of the security system of Republic of Macedonia“	д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник	Ивица Даневски
27.	„Хидројаловиштата на Република Македонија како потенцијален извор на загрозување на безбедноста“ „Hydro tailings of Republic of Macedonia as a potencial source of security threat“	д-р Орце Поповски, вон., проф., полковник	Гоце Стоиловски
28.	„Контраразузнавачка поддршка на единиците на АРМ во меѓународни воени операции “ „Counterintelligence Support of the ARM Units in International Military Operations“	д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник	мајор Сашко Бабунски
29.	„Планирање на операции за одговор на кризи на оперативен ниво на АРМ – придонес кон националната безбедност“ „Operations Planning as a Response to Crisies at ARM Operational Level – Contribution to the National Security“	д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник	потполковник Никола Клетников
30.	„Имплементација на сеопфатниот кризен менаџмент на НАТО во мисиите на АРМ во Авганистан – Критична анализа и перспективи “ „Implementing the NATO Comprehensive Crisis Management in ARM Missions in Afghanistan – Critical Analysis and Perspectives“	д-р Андреј Илиев, доц., мајор	мајор Трајче Денчевски
31.	„Улогата и придонесот на Република Македонија во борбата против глобалниот тероризам “ „The Role and Contribution of Republic of Macedonia in the Fight Against Global Terrorism“	д-р Мухамед Рацај, доц., бригаден генерал	капетан Џеват Кицара
32.	„Електронско војување и неговата поврзаност со информациските операции - Преглед, концепти и препораки за Армијата на Република Македонија “ „Electronic warfare and its relation to the Information Operations - Overview, concepts and recommendations for the Army of Republic of Macedonia “	д-р Митко Богданоски, доц., мајор	мајор Николче Милковски

33.	„Воените игри во функција на обуката на лидери за планирање на воени операции “ „War games aimed at training leaders planning military operations“	д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник	капетан Бобан Стојановски
34.	„Компарација на нормативните и организациските аспекти на постапувањето со медицинскиот радиоактивен отпад во Република Македонија и државите од Европската унија “ „Comparison of normative and organizational aspects of medical treatment of radioactive waste in the Republic of Macedonia country and the countries of the European Union“	д-р Орце Поповски, вон. проф., полковник	Билјана Стојановска
35.	„Формирање на стандардни штабови на Здружени Наменски Сили за Специјални Операции (ЗНССО)“ „Establishing standardized headquarters of Joint Task Force For Special Operations“	д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник	мајор Ѓорѓи Цикарски
36.	„Обезбедување на човечки ресурси за ефикасно и ефективно функционирање на Центарот за управување со кризи“ „Providing human resources for efficient and effective functioning of the Centre for Crisis Management“.	д-р Менде Солунчевски, доцент	Елена Петкова